

20110611639

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 62 ставови (2) и (3) од Законот за јавните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ОЦЕНУВАЊА НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за извршените оценувања на јавните службеници (во натамошниот текст: Извештај).

Член 2

Со Извештајот се обезбедуваат податоци и информации за извршените оценувања на јавните службеници.

Член 3

(1) По завршеното оценување, Извештајот потпишан од раководното лице на институцијата се доставува до Министерството за информатичко општество и администрација.

(2) Доколку настапат промени во оценките како резултат на одлучувањето по жалба на оценувањето, до Министерството за информатичко општество и администрација се доставува дополнување на Извештајот.

Член 4

(1) Образецот за Извештајот содржи: штембил на институцијата во која се вработени јавните службеници со архивски број и датум, податоци за бројот и процентот на оценети и неоценети јавни службеници, причините за неоценетост, податоци за бројот и процентот на поединечни оценки, податоци за евентуалните потешкотии во оценувањето и предлози за нивно отстранување, податоци за бројот и процентот на доставени жалби до Агенцијата за администрација и за бројот на прифатени жалби, други коментари, како и табеларен приказ на извршените оценувања на јавните службеници (реден број, име и презиме, ЕМБГ, работно место, оценка-нумеричка и дескриптивна, потпис на раководно лице во институцијата и место за печат.

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за јавните службеници.

Бр. 16-1513/1
13 април 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

_____ (штембил на институцијата)

**ИЗВЕШТАЈ
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
за _____ година**

1. Податоци за бројот и процентот на оценети и неоценети јавни службеници

2. Причини за неоценетост

3. Податоци за бројот и процентот на поединечни оценки

4. Податоци за евентуалните потешкотии во оценувањето и предлози за нивно отстранување

5. Податоци за бројот и процентот на доставени жалби до Агенцијата за администрација и за бројот на прифатени жалби

6. Други коментари

6. Табеларен приказ на извршените оценувања на јавните службеници

Реден број	Име и презиме	ЕМБГ	Работно место	Оценка	
				нумеричка	дескриптивна
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

М.П.

(потпис на раководно лице)